



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 25 јуни 1962  
Скопје  
Број 19  
Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 100 дин  
Жиро сметка број 802—11/1—698.

74.

На основа член 49 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 г.) и член 53 од Правилникот за пресметнување и плаќање на придонесите од личниот доход од работен однос („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 25/61 и 5/62 година), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 16. IV. 1962 година, донесува

### О Д Л У К А ЗА ОДДЕЛЕН ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Најмал број на осигуреници запослени кај поодделни исплатители на личниот доход, кој обврзува на одредување на одделен придонес се утврдува на 40 работници, односно службеници.

Во овој број не влегуваат учениците во стопанство и работниците што се во привремен работен однос.

Собранието на поедини околиски заводи за социјално осигурување можат со свои одлуки да предвидат и помал број на осигуреници кој обврзува на одредување на одделен придонес за здравствено осигурување.

Во основот за пресметнување и плаќање на одделен придонес за здравствено осигурување влегуваат него примања на кој се плаќа придонес по општите стопи или по стопи на придонесот за здравствено осигурување.

2. Најмал просечен расход за здравствено осигурување на еден активен осигуреник, како и најнизок процент на отсутување од работа по болест и повреда, за кое отстапување ќе се определува одделен придонес се утврдува:

а) најмал просечен расход за здравствено осигурување на еден активен осигуреник годишно од Дин.: 9.000 во кој основ влегуваат расходите за надомест вместо плата по болест и повреда и болничко лекување,

б) најнизок процент на отсутување од работа по болест и повреда 2,70%.

Како основ за применување на одделен придонес служи просекот на расходите наведени под а) и процентот на отсуство од работа наведен под б) остварен во претходно тримесечје.

3. За поодделни стопански гранки одвоено од точка 2 под б) се одредува процент на отсутување од работа и тоа:

— шифра	115	обоена металургија	6,50
„	116	неметални рудници	3,50
„	117	метална индустрија	3,20
„	120	хемиска индустрија	4,10
„	121	индустрија на град. мат.	3,70
„	122	дрвна индустрија	3,50
„	124	текстилна индустрија	4,90
„	125	инд. за кожи и кондури	3,70
„	127	прехранбена индустрија	3,50
„	128	графичка индустрија	5,10
„	129	тутунова индустрија	4,60
„	411—416	градежништво	3,10
„	511	железнички сообраќај	3,10
„	512—516	поморски, езерски, воздухопловни и друмски сообраќај	3,00
„	811—813	комунална дејност	3,10

Одделниот придонес за исплатителите на личниот доход по гранките наведени во точка 3, ќе се применува само на процент на изостаноци од работа по болест и повреда, а не и на расходите по здравствено осигурување, без оглед на висината на бројот на запослените работници и службеници.

4. Најмало отстапување од просекот на расходите за здравствено осигурување по еден активен осигуреник и најмало отстапување од процентот на отсутување од работа по болест и повреда за чие пречекорување задолжително ќе се определува одделен придонес, се одредува:

а) кај расходите, отстапување за секој 500 динари годишно или тримесечно 125 динари и

б) кај отсутување од работа, за секое отстапување од 0,30%.

5. Најмалите стопи за одделен придонес за здравствено осигурување што ќе се определуваат задолжително за определеното отстапување од просекот на расходите односно од процентот на отсутување од работа на подрачјето на околискиот завод за социјално осигурување во точка 4 од оваа одлука, се утврдува на 0,50% на нето износ на личниот доход со тоа што највисока стопа на одделниот придонес за здравствено осигурување не може да изнесува повеќе од 4% односно стопа за враќање — бонифицирање на придонесот повеќе од 2% од нето износ на личниот доход.

На основа наведените елементи во точка 4 на оваа одлука одделните стопи се одредуваат:

а) за отстапување над просекот

Ако е просекот на расходите надминат за		Отсуствувањето надминато	Стопата на одделен придонес на личен доход изнесува
годишно	тримесечно		
500	125	0,30	0,50%
1.000	250	0,60	1%
1.500	375	0,90	1,50%
2.000	500	1,20	2%
2.500	625	1,50	2,50%
3.000	750	1,80	3%
3.500	875	2,10	3,50%
4.000	1.000	2,40	4%

б) За отстапување под просекот

За расходите помали за		Отстапување помало	Стопата на одделен придонес на личен доход за враќање изнесува
годишно	тримесечно		
500	125	0,30	0,50%
1.000	250	0,60	1%
1.500	375	0,90	1,50%
2.000	500	1,20	2%

6. Врз основа на член 50 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, собранијата на околските заводи за социјално осигурување донесуваат таблица на одделен придонес за здравствено осигурување со тоа што треба задолжително да се земаат предвид минималните стопи предвидени по точка 5 од оваа одлука и во тие рамки да се донесуваат.

7. Ако е просекот на расходите, односно отсуствувањето од работа на подрачјето на околицата пониска од утврдените просеци со оваа одлука (пониски од 9.000 динари годишно односно 2,70%), собранијата на околските заводи за социјално осигурување, своите таблица ги утврдуваат спрема просеците на подрачјето на околицата.

8. Ако кај поодделни обврзници на придонесот се утврди отстапување и од најмалиот просек на расходите за здравствено осигурување, односно најмалите проценти на отсуствување од работа поради болест и повреда, околскиот завод за социјално осигурување ќе определи стопа на придонесот по основ кој дава поповолна стопа.

9. Одредените проценти за поедини стопански гранки (точка 3 од оваа одлука) заводите се должни да ги земаат предвид при донесувањето на таблиците по одделна стопа со тоа што за секоја стопанска гранка ќе донесат одделни таблица.

10. Упатство за начинот на спроведувањето на оваа одлука дава Извршниот одбор на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје.

11. Оваа одлука влегува во сила кога нејзината согласност ќе ја потврди Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување и ќе се објави во „Службен весник на НР Македонија“.

12. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на стопите

на одделен придонес под 07 број 1632/1 од 29 V. 1962 година.

07 број 1496/1

3 мај 1962 година

Скопје

Директор,

Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,

Ѓоре Дамески, с. р.

Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување — Белград под 06 број 3933/3 од 8. V. 1962 година даде согласност во смисла на точ. 11 од предната Одлука.

Директор,

Душко Ѓорѓиев, с. р.

75.

На основа член 25 и 26 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55 г.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 16-IV-1962 година, ја донесува следната

### О Д Л У К А ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

I

Околските заводи за социјално осигурување за 1962 година ќе уплатуваат премија во фондот за задолжително здравствено реосигурување во висина од 3%-тен износ од вкупниот приход од придонесот за здравствено осигурување.

Од вкупниот износ, уплатен на име премија за задолжително здравствено реосигурување, се издвојува 10% во резерва на фондот.

II

Во смисла на член 25 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, утврдени се следните републички просеци како и најмалите проценти на отстапување на тие просеци, по кој ќе се врши надоместувањето од фондот за задолжително здравствено реосигурување:

1. Просечен придонес за здравствено осигурување по осигуреник (активни и лица привремено вон работен однос) — стварен просек — со отстапувањето од минус 2%;

2. Просечен број на деновите на болувањето од ТВИ, по активен осигуреник на товар на социјалното осигурување — стварен просек — без отстапување;

3. Просечен број на активните осигуреници жени — стварен просек — без отстапување;

4. Просечен број на членови на фамилија по осигуреник (активни и лица привремено вон работен однос) — стварен просек — без отстапување.

III

Во смисла на член 26 од истата Уредба, висината на надоместувањето по фондот за задолжително реосигурување за поодделни случаи на реосигурувањето се определува:

1. До колку просечниот годишен приход од придонесот за здравствено осигурување по еден осигуреник е помал од републичкиот просек, надоместувањето ќе се врши во 70%-тен износ на разликата помеѓу републичкиот просек и просек на Околинскиот завод за социјално осигурување;

2. До колку просекот на деновите на болување од ТБЦ на товар на социјалното осигурување е поголем од републичкиот просек, надоместувањето ќе се врши по 650 динари за секој ден на изостанок од работа над просекот;

3. До колку просекот на активни осигуреници — жени е поголем од републичкиот, надоместување ќе се врши во износ од динари 4.300 годишно по активен осигуреник жена над просекот;

4. До колку просечниот број на членовите на семејство на осигуреници е поголем од републичкиот просек, надоместување ќе се врши во износ од 4.100 динари годишно на секој член на семејството над републичкиот просек.

#### IV

Пресметнувањето на премии и надомести, документирање на барањата за надомест, како и постапката за остварување на правото на надоместување од фондот за здравствено реосигурување ќе се врши на следниот начин:

1. На крајот на секој календарски месец, околинските заводи за социјално осигурување и нивните филијали ќе вршат пресметнување на премиите, и по пат на книжење ќе ја одобрат меѓусебната сметка на Републичкиот завод.

2. Републичкиот завод за социјално осигурување ќе врши редовно издвојување на средствата во резервниот фонд во одредениот процент.

3. Утврдувањето на износот за надомест за поедини случаи на задолжително здравствено реосигурување се врши врз основа на статистичките и финансиските сведенија споменати во оваа одлука.

За таа цел околинските заводи за социјално осигурување должни се да по истекот на секое календарско тримесечие испратат до Републичкиот завод за социјално осигурување за изминатиот период од почетокот на годината сведенија со соодветните документи врз основа на кои Републичкиот завод ќе утврди дали настанале причини за задолжително здравствено реосигурување за кое се врши надоместувањето.

Сведенијата треба да бидат групирани по месеци.

4. Републичкиот завод за социјално осигурување врз основа на поднесената документација ќе врши пресметнување со заводите каде настанале случаи за реосигурување и ќе донесе решение за признавање на правата за надоместување и за висина на надоместувањето во поодделни случаи.

5. Во период помеѓу поодделни пресметки Републичкиот завод ќе одобрува аконтации спрема висината на надоместувањето за изминатиот пресметковен период.

6. Сите пресметки по секој основ ќе се вршат за сето поминато време од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период, а за надоместување доаѓа во обзир само разликата помеѓу

извршената исплата на аконтацијата и конечната пресметка на надоместувањето што припаѓа за соодветна година.

7. До колку Републичкиот завод за социјално осигурување констатира дека поднесените сведенија и документација не се исправни или пресметките се погрешни ќе бара од заводот да го истото надополни, а може и да врши проверка по документацијата на поднесените барања.

#### V

Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја потврди Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, а ќе се применува од 1 јануари 1962 година.

#### VI

Со денот на стапувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на премијата и надокнадата за поодделни случаи на обавезно реосигурување 07 број 1633-1 од 29 мај 1961 година.

07 број 1947/1

3 мај 1962 година

Скопје

Директор,

Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,

Ѓоре Дамески, с. р.

Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување — Белград под 06 број 3933/3 од 8-V-1962 година даде согласност во смисла на т. V од предната Одлука.

Директор,

Душко Ѓорѓиев, с. р.

## Огласен дел

### РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-I-1961 година, рег. бр. 2/61, свеска I е запишана под фирма Продавница бр. 5, со седиште во Битола, на Претпријатието за изработка на горна и долна облека „Ѓуро Салај“ од Лесковец. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите производи од лесна и тешка конфекција, што ги произведува претпријатието и трикотажни производи за дополнително на асортиманот.

Продавницата е основана од Претпријатието „Ѓуро Салај“ од Лесковец, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 07-2417/60 од 16-I-1961 година.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Тодор Дуковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 11/61. (354)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 399, страна 267, свеска II, е запишано под

фирма: Дом на ЈНА во Титов Велес, Бифе од затворен тип во Титов Велес. Предмет на работењето на бифето е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, цигари, разни мезелуци, салата, сувомесни и млечни производи, слаткарски производи и скара (роштиљ) за потребите на своите членови.

Бифето е основано од Домот на ЈНА во Титов Велес, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес под бр. 03-1434/1 од 8-III-1961 година.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Акузов Јовче, квалификуван угостителски работник од Титов Велес, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 209/61. (441)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 243, страна 641 е запишана под фирма: Трговско мешано претпријатие за промет со индустриски стоки на големо „Југоуниверзал“ од Скопје Продавница — Стокова куќа во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало индустриски универзални мешани стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското мешано претпријатие за промет со индустриски стоки на големо „Југоуниверзал“ — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 12845 од 28-XII-1960 година.

Раководител на продавницата е Киро Здравковски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 242/61. (685)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-IV-1961 год., рег. бр. 19/55, свеска I, е запишана под фирма: Продавница за земјоделски производи во село Логоварди на Земјоделската задруга „Стив Наумов“ од село Логоварди, Битолска околија. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со земјоделски и градинарски производи што ги произведува задругата.

Продавницата е основана од ЗЗ „Стив Наумов“ од село Логоварди, а согласно со одобрението на НО на општината Новаци бр. 04-417/2 од 13-III-1961 година.

Раководител на продавницата е Јосковски Илија, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 122/61. (1002)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-V-1961 година, рег. бр. 12/61, свеска II, е запишана под фирма: Фабрика за чешлана преѓа „Билјана“, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на фабриката е: преработка на памук во чешлана преѓа.

Фабриката е основана со решението на НО на општината Охрид бр. 01-4594/1 од 13-V-1961 год.

Фабриката ќе ја потпишува директорот Петар Вељановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 211/61. (1016)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-IV-1961 год., рег. бр. 11/61, свеска II, е запишана под назив: Станбена задруга „Графичар“ од Охрид на Синдикалната подружница при Печатницата „Коста Абрашевиќ“ од Охрид. Предмет на работењето на задругата е: изградба на станбени згради на членовите на станбената задруга.

Задругата е основана од Синдикалната подружница при Печатницата „Коста Абрашевиќ“ од Охрид, а согласно со одобрението на НО на општината Охрид бр. 3571 од 14-IV-1961 год., со кое се одобрени и правилата на задругата.

Управник на задругата е Никола Вероноски, а ќе ја потпишуваат Васил Симак и Кире Коцаре.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 181/61. (1018)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-IV-1961 год., рег. бр. 10/61, свеска II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо за промет со селскостопански производи и поделелски машини и алат, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата, сточна храна и семенски материјал „Задругар“ од Струга. Предмет на работењето на претпријатието е: трговија на големо со селскостопански производи, поделелски машини и алат, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата, како и семенски материјали и сточна храна.

Претпријатието е основано од НО на општината Струга, со решението бр. 07-2232/1 од 10-IV-1961 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Митре Јулоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 152/61. (1026)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-V-1961 година, рег. бр. 10/61, свеска II, е запишана под фирма: Продавница во Струга на Трговското претпријатие на големо „Задругар“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на зеленчук, овошје и преработки, производи од шеќер и какао, млечни производи, маргарин, квасец и мед.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Задругар“ од Струга, а согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 07-3879/1 од 20-V-1961 година.

Раководител на продавницата е Матоски Владо, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 232/61. (1027)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,

рег. бр. 666, страна 925, свеска II, е запишана под фирма: Комбинат за чевли и гумени производи „Водно“, Скопје, Продавница бр. 4 во Куманово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли, гумено-технички производи, чорапи, четки, врвци и прибор за чистење и лепење на чевли.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Комбинатот за чевли и гумени производи „Водно“ — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје бр. 03-3336 од 29-III-1961 година.

Раководител на продавницата е Бранко Илиевски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 479/61. (1121)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 666, страна 925, е запишана под фирма: Комбинат за чевли и гумени производи „Водно“ од Скопје, Продавница број 1 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли, гумено-технички производи, чорапи, четки, врвци и прибор за чистење и лепење на чевли на мало.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Комбинатот за чевли и гумени производи „Водно“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината „Саат Кула“ — Скопје бр. 03-3336 од 29-III-1961 година.

Раководител на продавницата е Дохчевски Спиро.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 480/61. (1156)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 709, страна 23, свеска III, е запишана под фирма: Фабрика за чевли „Коштана“ од Врање, Продавница бр. 1 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови чевли (машки, женски и детски) од сопствено производство.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Фабриката за чевли „Коштана“ од Врање, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 04-8978/1 од 3-VI-1961 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Киро Вчков, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 582/61. (1266)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 221, страна 585, е запишан под фирма: Градежно претпријатие „Бетон“ од Скопје, Погон за обработка на дрво со гатер во Скопје (подвижен). Предмет на работењето на погонот е: обработка на

дрво со гатер за сопствени потреби. (Погонот е подвижен и ќе работи во состав на оноа градилиште каде ќе има потреба).

Погонот е основан од Работничкиот совет на Градежното претпријатие „Бетон“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 7488 од 27-V-1961 г.

Раководител на погонот е Мацевски Панде.

Погонот ќе го претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 573/61. (1269)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 196, страна 523 е запишано следното: На досегашниот потписник на Конфекционата фабрика „Македонија“ — Скопје Петровски Борче, технички раководител, му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 289/61. (621)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 70, страна 159, е запишано следното: Димчевски Сане, досегашен раководител на Самостојниот занаетчиски дуќан за берберо-фризерски услуги „Илинден“ — Тетово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов раководител на дуќанот, со решението на Народниот одбор на општината Тетово под бр. 04-3873/1 од 23-III-1961 година, е назначен Панче Димитриевски. Тој дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 25-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 297/61. (626)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 54, страна 139 е запишано следното: Се бришат од регистарот на претпријатијата и дуќаните продавниците на Трговското претпријатие за текстил, галантерија, кожи, гуми, парфимерија и др. на мало „Текстилпромет“ — Куманово и тоа: „Првена звезда“, „Охридски бисер“, „Успех“ и „Полет“ сите во Куманово, согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово — Одделение за комунални работи и урбанизам бр. 06-158/1 од 6-I-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 270/61. (636)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 155, страна 425 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 05-24241/1 од 9-XII-1960 година фирмата на Фабриката за шавни цевци и лимени конструкции „11 октомври“, Куманово по направениот превод од српски на македонски јазик во иднина ќе гласи: Фабрика за рабни цевки и метални конструкции „11 октомври“, Куманово.

Исто така и досегашниот потписник на фабриката Скраловник Игнаца Макс е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на фабриката е назначен Новковиќ Милоша Раде, економ-технички советник. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Никола Бабанов и Мургаشانски Михајло, сметано од 11-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 266/61. (635)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 444, страна 1218 е запишано следното: Груневски Душан, досегашен потписник на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовел“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на стопанско-сметководниот сектор на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовел“ — Скопје е назначен Лазо А. Виларов. Тој комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници: инж. Стојче Костовски, директор на производството, Јосип Денона, директор на комбинатот, Славчо Костурлиев, директор на производниот погон, и Никола Гончаров, шеф на финансиското книговодство, сметано од 28-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 303/61. (639)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 675, страна 979 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Илација — Скопје под бр. 1258/1 од 29-I-1961 година е одобрено конституирањето на Угостителското претпријатие „Победа“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 280/60. (640)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 196, страна 523 е запишано следното: Досегашниот потписник на Конфекционата фабрика „Македонија“ — Скопје, Божиновска Коста Драгица го менува моминското презиме и во иднина ќе се потпишува како Ололовска Коста Драгица, со стариот регистриран потписник в.д. директорот Димитар Ацковски, сметано од 28-IV-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 301/61. (641)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 19, страна 43 е запишано следното: Продавницата број 8 во Тетово на Трговското претпријатие за текстил на големо и мало „Спорт“ — Тетово се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните кај овој суд од рег. бр. 19, страна 43, а продавницата во Тетово бр. 7 се преместува од

улица „Страшо Пинџур“ бр. 24 на улица „19 ноември“ број 1 во Тетово, а согласно со одлуката на Работничкиот совет на претпријатието и одобрението на Народниот одбор на општината Тетово под бр. 04-5551/1 од 29-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 305/61. (643)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 137, страна 711, е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Истра“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

1. да разработува програма за задружна изградба на станбени згради;
2. да организира производство на градежен и друг материјал потребен за изградба на станови, а за која цел може да основа свои одделни работилници и погони;
3. да изнајде најпогодни и економични форми во организацијата и работата за изградба на станбени згради во своја режија;
4. да набавува благовремено земјишни парцели за изградба на станови;
5. да основа проектанско биро за своите потреби;
6. да се грижи за одржувањето на своите станбени згради и работни простории како и да врши потребни поправки и адаптации;
7. да осигурува потребни финансиски средства за работата на задругата; и
8. да развива секаква дејност почнувајќи од собирање на штедни влогови па до изградбата со што се овозможува побрзо, поекономично и поефтино градење на станови и работни простории.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Илација — Скопје бр. 1743/3 од 29-I-1959 година, со кое се потврдуваат и правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Цветко Цветков, претседател, Дамјан Перчуклиев, Мирче Мирчевски, Тофа Генчева и Вецо Стојанов. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Цветко Цветков и Генчева Тофа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 942/59. (22)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 184, страна 163, свеска II е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Славија“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

1. да организира преку своите стопански организации или во сопствена режија поефтина и по брза изградба на станови за потребите на своите членови — задругари;
2. да собира парични и други материјали за задружната станбена изградба;
3. да овозможува на своите членови — задругари поволни кредити од фондовите за кредитирање на станбената изградба или од други извори;
4. да укажува помош на задругарите по правните, финансиските и другите прашања во врска со изградбата на станбените згради.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје број 06-12014/60 година, со кое се потврдуваат правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Петковски Бранко, претседател, Лакински Арте, Макревски Доксе, Арсовски Миле и Дојчинов Боро, членови.

Станбено-штедната задруга ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Бошнаковски Миладин, управник на задругата, и Петковски Бранко, претседател на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 54/61. (142)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 16-II-1961 година, страна 51, реден број 4, е запишан под фирма: Занаетчиски дуќан — месарница во с. Дражево на Земјоделската задруга „Беласица“ од с. Дражево. Предмет на работењето на дуќанот е: колење на жива стока и продажба на месо и месни производи.

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга „Беласица“ с. Дражево, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Ново Село бр. 04-2644 од 10-VII-1960 година.

Раководител на дуќанот е: Тилев Атанас, кој е овластен да го потпишува истиот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 119/60. (459)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 31-III-1961 година, страна 92, под реден број 9, е запишана под фирма: Продавница за мешани стоки број 1, со седиште во Пробиштип. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мешани индустриски стоки, животни прехрана и предмети за куќни потреби и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Општата земјоделска задруга „Ванчо Трајков“ од Пробиштип, чие основање е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Пробиштип бр. 04-196/36 од 7-XII-1960 година.

Раководител на продавницата е Николов Лазо, кој не е овластен да ја потпишува, него истата ќе биде потпишувана од управникот на задругата Василевски Ангел.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 14/61. (522)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 594, страна 355, свеска II е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-408 од 14-II-1961 година со кое се потврдува договорот за основање на „Македонија тутун“ деловно здружение за производство, обработка, преработка и промет на тутун — Скопје, сообразен со одредбите од Законот за здружување и деловна соработка во стопанството (член 201 „Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 28/60 г.) и решението на истата Општи-

на бр. 04-408 од 14-II-1961 год. со кое се одобруваат правилата на здружението дејноста се менува и е:

- а) усмерување на производство на подрачја по типови на тутун;
- б) решавање на плантажно и задружно производство на тутонов расад и тутун;
- в) механизација на земјоделското производство со примена на најсовремени агротехнички постигнувања;
- г) превземање мерки околу заштитата или осигурувањето на производството.

Проблеми од индустриската обработка и преработка на тутун:

- а) изработка на стандарди и одредување линија на манипулацијата на тутуните;
- б) одредување на пунктови за кооперирање во изведувањето на харманирање при составувањето на заеднички партии на тутун;
- в) сместување и ферментација на заеднички партии;
- г) механизација и усовршување на технолошките процеси во обработката и преработката;
- д) решавање на проблеми од преработка.

Проблеми од стопанисување во тутоновата индустрија:

- а) усмерување на продажбата на заедничките партии наменети за надворешен и внатрешен пазар;
- б) набавка на еднообразна опрема и материјали за потребите на членовите;
- в) следење остварувањето на рентабилитетот и коњуктурноста низ продажбата на тутуните;
- г) проучување на продуктивноста на трудот и усовршување на организацијата и системот за плаќање по економски единици или единици на производство.

Технички проблеми:

- а) укажување помош во изведувањето на реконструкции при градба на нови капацитети;
  - б) укажување техничка помош при воведување на механизација;
  - в) укажување помош во изработувањето на програми и документации потребни за членовите.
- Како нови членови на здружението се примени: Претпријатието за обработка на тутун од Демир Хисар, Претпријатието за производство на расад и тутун „Напредок“ од Богомила, Специјализираната задруга за производство на расад и тутун „Напредок“ од Прилеп и Претпријатието за извоз и увоз на тутун „Македонија“ од Скопје.

Исто така на досегашните потписници на здружението и тоа: Шеќирински Димитар, Митев Игнат, Гушевски Стерија, Милошевски Јордан, Лашков Виктор, Стојанова Зора и Прокопиев Михајло им престанува правото за потпишување.

За директор на здружението е назначен Ангеловски Јован Благоја, кој здружението ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 28-II-1961 година и новоназначените потписници: Камчев (Тодор) инж. Христо, стручен референт; за прв заменик на директорот, и Гуршиќ Александар Душан, економист, за втор заменик на директорот — потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 163/61. (408)

**ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“**

Во смисла на член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/55) и член 52 од Правилникот за извршување на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1961 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/61), ги известуваме стопанските организации што се должни да го објават годишниот биланс за 1961 година (според образецот 13) во „Службен весник на НРМ“, се молат да се придржуваат во следното:

1) Износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари;  
2) Билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано;

3) Покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за работата на стопанската организација во 1961 година (како што е предвидено во Уредбата);

4) Во писмото да се напише на која стопанска гранка ѝ припаѓа претпријатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето.

На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе им бидат враќани.

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен весник на НРМ“ во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1961 г.

**СОДРЖИНА**

	Стр.
74. Одлука за одделен придонес за здравствено осигурување — — — — —	245
75. Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување — — — — —	246